

1.	Наслов на наставниот предмет		<b>ОРТОПЕДИЈА</b>	
2.	Код		ДФ-226	
3.	Студиска програма		<b>Тригодишни стручни студии за дипломиран физиотерапевт</b>	
4.	Организатор на студиската програма (единица, односно институт, катедра, оддел)		<b>УКИМ – Медицински факултет Катедра по ортопедија</b>	
5.	Степен на образование (прв односно втор циклус)		Прв циклус	
6.	Академска година/семестар		Втора/IV	7. Број на ЕКТС кредити 2
8.	Наставник		Раководител на катедрата проф. д-р Анастасика Попоска *наставата ја изведуваат сите членови на катедрата	
9.	Предуслови за запишување на предметот		Исполнет услов за запишување во втора година	
10.	Цели на предметната програма: Студентот да се стекне со основни теоретски познавања за превенција, дијагноза и третман на нарушувања и болести од ортопедијата.			
11.	Содржина на предметната програма: <b>Теоретска настава (30 часа)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Морфолошки промени на ткивата на локомоторниот систем</li> <li>• Реактивни творби (остеофити, хиперостози)</li> <li>• Пристап кон болен (анамнеза, физикален преглед, дијагностички методи)</li> <li>• Видови на конгенитални ортопедски аномалии</li> <li>• Дегенеративни заболувања</li> <li>• Церебрална парализа</li> <li>• Малформации на 'рбет</li> <li>• Малформации на карлица</li> <li>• Малформации на колено</li> <li>• Малформации на стапало и скочен зглоб</li> <li>• Малформации на рамениот појас и лакотот</li> <li>• Тумори на коски и меки ткива</li> </ul> <b>Практична настава (10 часа)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Вежбање на пристап кон болен со ортопедски нарушувања</li> </ul>			
12.	Методи на учење: Интерактивни предавања, вежби, семинари			
13.	Вкупен расположив фонд на време		80 часови	
14.	Распределба на расположивото време		40 часови предавања, вежби и семинари 40 часови домашно учење	
15.	Форми на наставните активности	15.1.	Предавања-теоретска настава	30 часови
		15.2.	Вежби, Семинари	10 часови
16.	Други форми на активности	16.1.	Пракса	
		16.2.	Самостојни задачи	
		16.3.	Домашно учење	40 часови
17.	Начин на оценување			100 бодови
	17.1	Тестови	Завршен испит (писмено)	мин.-макс. 40-65 бодови

17.2	Семинарска работа/проект (презентација: усмена)	мин.-макс. бодови	
17.3	Активно учество	Теоретска настава Практична настава	мин.-макс. 10-15 бодови 10-20 бодови
18.	Критериуми за оценување (бодови/оценка)	до 59 бода	5 (пет) F
		од 60 до 68 бода	6 (шест) E
		од 69 до 76 бода	7 (седум) D
		од 77 до 84 бода	8 (осум) C
		од 85 до 92 бода	9 (девет) B
		од 93 до 100 бода	10 (десет) A
19.	Услов за потпис и полагање на завршен испит	<p>За да добие потпис, студентот треба да освои минимум бодови од посета на теоретска и практична настава.</p> <p>Оценката за предметот се формира според табелата на оценки, а врз основа на збирот на бодовите од сите активности, и завршниот испит.</p>	
20.	Јазик на кој се изведува наставата	Македонски	
21.	Метод на следење на квалитетот на наставата	Студентска анонимна евалуација за предметот, наставниците и соработниците кои учествуваат во изведувањето на наставата.	
22.	Литература		
	22.1.	Задолжителна литература	
		1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Мерила на исход во ортопедијата и ортопедската трауматологија. П.Б.Пинсент, Џ.К.Т. Фербенк, Е.Џ.Кар. 2004</li> <li>2. Учебник по семејна медицина-поглавје Ортопедија Др. Р.Е.Ракел Ортопедија. 2011</li> <li>3. Физикална медицина и рехабилитација, Џоел А. Делиса. 2012</li> <li>4. Ревматологија и мускуло- скелетени проблеми-915 стр. 2011</li> </ol>
22.2.	Дополнителна литература		
	1.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Авторизирани предавања од катедрата. 2009</li> <li>2. Спортска медицина – третман на повреди на мускулно-скелетен систем, Попоска А, Попова-Рамова Е. 1995</li> </ol>	